

Технички карактеристики на Visa Consumer дебитна картичка																			
Име на производот	Дебитна картичка Visa Consumer																		
Валута	МКД (денарски кредитен лимит)																		
Целна група	Физички лица на возраст од 18 до 72 години																		
Дневен лимит за подигнување на готовина	МКД 30.000 Може да биде променет по барање на клиентот																		
Дневен лимит за трансакции во трговија	МКД 30.000 Може да биде променет по барање на клиентот																		
Останати трошоци за платежна сметка и дебитната картичка	<p>Подигнување на готовина од банкомати нз Силк Роуд Банка Скопје:</p> <table border="0"> <tr> <td>- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД</td> <td>резидент без надомест</td> <td>нерезидент 2,5% мин 5,00 еур</td> </tr> <tr> <td>- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР</td> <td colspan="2">2%+250,00 ден.</td> </tr> </table> <p>Подигнување на готовина од банкомати на други банки во земјата:</p> <table border="0"> <tr> <td>- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД</td> <td>резидент 3% + 250,00 ден</td> <td>нерезидент 5%, мин. 10,00 еур</td> </tr> <tr> <td>- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР</td> <td colspan="2">3%+ 250,00 ден.</td> </tr> </table> <p>Подигнување на готовина од банкомати на други банки во странство:</p> <table border="0"> <tr> <td>- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД</td> <td>резидент 3% + 250,00 ден</td> <td>нерезидент 5%, мин. 10,00 еур</td> </tr> <tr> <td>- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР</td> <td colspan="2">3%+ 250,00 ден.</td> </tr> </table>	- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент без надомест	нерезидент 2,5% мин 5,00 еур	- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	2%+250,00 ден.		- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент 3% + 250,00 ден	нерезидент 5%, мин. 10,00 еур	- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	3%+ 250,00 ден.		- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент 3% + 250,00 ден	нерезидент 5%, мин. 10,00 еур	- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	3%+ 250,00 ден.	
	- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент без надомест	нерезидент 2,5% мин 5,00 еур																
	- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	2%+250,00 ден.																	
- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент 3% + 250,00 ден	нерезидент 5%, мин. 10,00 еур																	
- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	3%+ 250,00 ден.																		
- дебитни картички врзани со платежна сметка во МКД	резидент 3% + 250,00 ден	нерезидент 5%, мин. 10,00 еур																	
- дебитни картички врзани со сметка во ЕУР	3%+ 250,00 ден.																		
Годишна членарина	<table border="0"> <tr> <td>Годишна членарина</td> <td>резиденти</td> <td>нерезиденти</td> </tr> <tr> <td>- поврзана со платежна сметка во МКД</td> <td>150,00 ден.</td> <td>100 еур</td> </tr> <tr> <td>- поврзана со сметка во ЕУР</td> <td colspan="2">25,00 еур</td> </tr> </table>	Годишна членарина	резиденти	нерезиденти	- поврзана со платежна сметка во МКД	150,00 ден.	100 еур	- поврзана со сметка во ЕУР	25,00 еур										
Годишна членарина	резиденти	нерезиденти																	
- поврзана со платежна сметка во МКД	150,00 ден.	100 еур																	
- поврзана со сметка во ЕУР	25,00 еур																		
Надоместок за издавање на картичка	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">Надоместок за издавање на картичка за износи од 1.001,00 – 5.000,00 евра за износи од 5.001,00 – 9.000,00 евра</td> <td>Резидент</td> <td>нерезидент</td> </tr> <tr> <td>без надоместок</td> <td>50,00 еур</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,00 еур</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>200,00 еур</td> </tr> </table>	Надоместок за издавање на картичка за износи од 1.001,00 – 5.000,00 евра за износи од 5.001,00 – 9.000,00 евра	Резидент	нерезидент	без надоместок	50,00 еур		100,00 еур			200,00 еур								
Надоместок за издавање на картичка за износи од 1.001,00 – 5.000,00 евра за износи од 5.001,00 – 9.000,00 евра	Резидент		нерезидент																
	без надоместок		50,00 еур																
		100,00 еур																	
		200,00 еур																	
Трошок за надополнување	<table border="0"> <tr> <td>Трошок за надополнување</td> <td>Резидент</td> <td>Нерезидент</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Без надоместок</td> <td>2,5% од износот</td> </tr> </table>	Трошок за надополнување	Резидент	Нерезидент		Без надоместок	2,5% од износот												
Трошок за надополнување	Резидент	Нерезидент																	
	Без надоместок	2,5% од износот																	
Надоместок за процесирање ПОС трансакции:	<table border="0"> <tr> <td>Надоместок за процесирање ПОС трансакции:</td> <td>Резидент</td> <td>Нерезидент</td> </tr> <tr> <td>- поврзана со платежна сметка во МКД</td> <td>Без надоместок</td> <td>2% од износот трансакцијата</td> </tr> <tr> <td>- поврзана со платежна сметка во МКД</td> <td colspan="2">-1% од износот на трансакцијата</td> </tr> </table>	Надоместок за процесирање ПОС трансакции:	Резидент	Нерезидент	- поврзана со платежна сметка во МКД	Без надоместок	2% од износот трансакцијата	- поврзана со платежна сметка во МКД	-1% од износот на трансакцијата										
Надоместок за процесирање ПОС трансакции:	Резидент	Нерезидент																	
- поврзана со платежна сметка во МКД	Без надоместок	2% од износот трансакцијата																	
- поврзана со платежна сметка во МКД	-1% од износот на трансакцијата																		
Услови	Корисникот да поседува платежна сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје																		
Потребни документи	<ul style="list-style-type: none"> • Апликација • Фотокопија од лична карта или пасош на корисникот 																		